

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 3 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19, 236/22, 134/24 и 147/24), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седница одржана на 28 мај 2025 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИЦЕНЦИ

Член 1

Во Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21 и 240/24) во член 3, став (1) точка 20) точката “.” на крајот на реченицата се заменува со “, и” и се додава нова точка 21) која гласи:
“21) складирање на електрична енергија”

Член 2

Во член 8 ставовите (5) и (6) се бришат.

Член 3

- (1) Во член 15 став (2) и (3) се бришат.
- (2) Став (4) кој станува став (2) се менува и гласи:
“2) Во постапката за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца, соодветно се применуваат членовите 7, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 12-а и 13 од овој правилник”.
- (3) Ставовите (5), (6), (7), (8) и (9) се бришат.
- (4) Ставот (10) станува став (3), и
- (5) Ставот (11) се брише.

Член 4

Во член 18 став (1) во точка 2) зборот “и” се заменува со запирка “;”, во точка 3) точката “.” на крајот на реченицата се заменува со “, и” и се додава нова точка 4) која гласи:

“4) промена во техничките карактеристики на енергетскиот објект, кои не предизвикуваат промени во моќноста.”

Член 5

Во член 21) став (1) точка 5) по зборовите “точка 1)” се додаваат зборовите “и точка 4)”.

Член 6

- (1) Во член 27 став (2) по точката 2) се додава нова точка 3) која гласи:
“3) кога носителот на лиценцата изврши пренос на сопственоста на електроцентралата за производство на електрична енергија од обновливи извори за чиешто работење е издадена лиценцата врз друго лице коешто ги исполнува условите за издавање на лиценцата,”
- (2) Точките 3) и 4) стануваат точки 5) и 6).

(3) По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) До донесување на одлуката за пренос на лиценцата, лицето кое било носител на лиценцата ги остварува правата и обврските утврдени во лиценцата.”

Член 7

Во член 32 ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 8

(1) Во ПРИЛОГ 1 - Техничка и дополнителна документација, во делот 7.1 се додава нова 12), во делот 7.3 се додава нова точка 8), во делот 10.1 се додава нова точка 11), во делот 10.3 се додава нова точка 8), во делот 11.1 се додава нова точка 17) и во делот 11.3 се додава нова точка 11), која гласи:

“решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини,”

(2) Во делот 12 точката 3) се брише а точката 4) станува точка 3).

(3) По делот 16.2 се додава нов дел 17 со следната содржина:

17 Складирање на електрична енергија

1) одобрение за градење или решение за изведуваче на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,

2) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето или објектот на кое/кој е поставен енергетскиот објект или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето или објектот на кое/кој е поставен енергетскиот објект,

3) основен проект (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти,

4) решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа,

5) документ за монтажа на мерна опрема,

6) решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини,

7) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон,

8) опис на складиштето со наведување на податоци:

- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век

- податоци за складиштето: број на уреди за складирање (батерија), тип и производител на уредите за складирање (батерија), номинална моќност, максимална струја на полнење и празнење, излезна моќност, број на циклус, време на полнење и празнење

- технички спецификации.

Член 9

(1) Во ПРИЛОГ 2 – Обрасци – Содржина на Прилог 2 по зборовите “Образец БЛ 24 – Барање за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност” се додаваат зборовите “Образец БЛ 25 - Складирање на електрична енергија”.

(2) Образецот БЛ 7.1, Образецот БЛ 7.3, Образецот БЛ 10.1, Образецот БЛ 10.3, Образецот БЛ 11.1, Образецот БЛ 11.3, Образецот БЛ 12, Образецот БЛ 22, Образецот БЛ 23 и Образецот ИП се менуваат и се додава уште еден Образец БЛ 25 кои се дадени во Прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 10


Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-1082/25
28 мај 2025 година
Скопје

Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и
услуги за управување со комунален отпад на Република
Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог: Образец БЛ 7.1, Образец БЛ 7.3, Образец БЛ 10.1, Образец БЛ 10.3, Образец БЛ 11.1, Образец БЛ 11.3, Образец БЛ 12, Образец БЛ 22, Образец БЛ 23, Образец БЛ 25 и Образец ИП

Образец БЛ 7.1/Formulari KL 7.1

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ РЕГУЛИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА/ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА KËRKESË PËR DHËNIEN/VAZHDIMIN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PROD HIM TË RREGULLUAR TË ENERGIJËSË TERMIKE/PROD HIM I ENERGIJËSË TERMIKE	 Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike 2 Лице за контакт определено од Барателот: Personi i kontaktit i caktuar nga Parashtruesi Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike		Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца/Periodha kohore për të cilën parashtrohet kërkesë për dhënie/vazhdimin e licencës		_____ години/vite
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/ Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)/Numri evidentues i licencës (plotësohet vetëm në rast të parashtrimit të kërkesës për vazhdim)		_____
6. Енергетска дејност за која се бара издавање/продолжување на лиценца/ Veprimtaria energjetike për të cilën kërkohet dhënie/vazhdimi i licencës ☐ регулирано производство на топлинска енергија/prodhimi i rregulluar i energjisë termike ☐ производство на топлинска енергија/prodhimi i energjisë termike		
7. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/ Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar ☐ овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/deklaratë e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/dëshmi për kompensim financiar të paguar në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë në denarë sipas kursit mesatar të BPRMV-së. ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ/ Gjendja aktuale e dhënë nga RQ i RMV-së ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ Informacion për gjendjen ekonomiko-financiare të parashtruesit nga RQ i RMV-së		

☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ Вртетимн қм мби параштрuesин нук  sht  hapur procedur  falimentimi nga RQ i RMV-s 

☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ Вртетимн қм мби параштрuesин нук  sht  hapur procedur  likuidimi nga RQ i RMV-s 

☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Вртетимн nga DHP п r tatimet dhe kontributet e paguara

☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Вртетимн nga RQ i RMV-s  ose nga Gjykata Themelore q  kund r parashtruesit нук  sht  shqiptuar sanksioni kund rvajt s i ndales s s  ushtrimit t  profesionit, veprimtaris  apo detyr s

☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/Вртетимн nga RQ i RMV-s  ose nga Gjykata Themelore q  kund r t  autorizuarit/ve nga parashtruesi, нук  sht  shqiptuar sanksioni kund rvajt s i ndales s s  ushtrimit t  profesionit, veprimtaris  apo detyr s

☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ Информационе nga RQ i RMV-s  ose nga Gjykata Themelore q  kund r parashtruesit нук  sht  shqiptuar vendim п r vep r penale t  kryer n  territorin e Republik s s  Maqedonis  s  Veriut

☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста/флет pron si/t  nga Agjencia e Kadastr s s  Patundshm rive si d shmi п r t  drejt n e pron sis  mbi tok n dhe/ose mjetet baz , n p rmjet t  cilave e kryen veprimtarin  ose flet pron si nga Agjencia e Kadastr s s  Patundshm rive me kontrat n e qiras , me sh nimin п r regjistrim dhe kontrat n e qiramarrjes, dhe/ose marr veshjen п r п rdorimin e tok s shtet rore dhe/ose asaj t  shpron suar, si d shmi п r t  drejt n e п rdorimit t  tok s dhe/ose t  mjeteve baz , n p rmjet t  cilave e kryen veprimtarin 

☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон/ леје н д rtimi ose леје рин д rtimi, ose леје н д rtimi shites , ose леје mbind rtimi, ose активендим п r realizimin e н д rtimit, п rkat sisht instalimi i pajisjeve n  rast se п r н д rtimin e објектит нук к rkohele леје н д rtimi t  l shuar nga n j  autoritet kometent n  п rputhje me ligjin,

☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Законот за енергетика/ autorizim п r н д rtimin e објектеве енергетике t  pranuar nga autoriteti kompetent dhe t  publikuara n  Gazet n Zyrtare t  Republik s s  Maqedonis  s  Veriut, n  п rputhje me Ligjin e Energetik s

☐ основен, изведен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти/проекти баз , i realizimit dhe проект i gjendjes s  realizuar ose проект i rip rcaktimit/p rshtatjes (п r fazat e duhura n  var si t  llojit t  објектит енергетик), i п rgatitur nga inxhinier  t  autorizuar п r projekte t  tilla

☐ решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/aktivendim п r v nien n  п rdorim t  pajisjeve teknike, i l shuar nga Inspektorati Shtet ror i Energetik s, Minerave dhe Burimeve Minerale.

☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/ леје п r п rdorimin e објектит енергетик ose raport п r kontroll teknik t  kryer dhe v nien n  п rdorim n  п rputhje me ligjin

☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/Struktura organizative e k rkuesit me t  dh na п r numrin, arsimin dhe aft sin  profesionale t  personave q  menaxhojn  објектин енергетик dhe q  operojn  drejtp rdrejt me pajisjet dhe instalimet energjetike п rmes t  cilave realizohet veprimtaria

☐ географска локација на објектите (ГИС)/ lokacioni gjeografik i објектеве (SIG),

☐ инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечна инсталирана моќност по котел/фуџа e instaluar e ngrohtores (MW), me fuqin  e instaluar t  ve ant  p r secilin kazan.

☐ планирани годишни количини на произведена енергија (овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации MWh/година) по топлана/sasit  e planifikuara vjetore t  energjis  s  prodhuar (Autorizim п r dor zimin e t  dh nave dhe deklarat  p r v rtet sin  e t  dh nave dhe informacioneve t  dor zuara MWh/vit MWh/vit) п r q do ngrohtore

☐ локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа/lokacioni i pikave t  d rgimit t  energjis  termike, t  rrjetit t  shp rndarjes

☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа/aktvendim për miratimin e kësaj në rrjetin e shpërndarjes

НАПОМЕНА:


- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes aktuale e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/ Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si original
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/Bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, i cili tashmë i ka dërguar Komisionit Rregullator të Energjetikës dokumentacionin, kohëzgjatja e të cilit nuk ka skaduar, në procedurën për dhënie/ vazhdimin e licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста/data e vlefshmërisë së licencës nuk mund të jetë më e gjatë se data e vlefshmërisë së marrëveshjes për qira ose për përdorimin e tokës dhe/ose mjeteve themelore përmes të cilave realizohet veprimtaria.

ЗАБЕЛЕШКА/ВЕРЕЈТЈЕ

Датум/Data:


M.P/V.V

Овластено лице/personi i autorizuar
(потпис)/(nënshkrimi)

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија/ Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ РЕГУЛИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА/ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА KËRKESË PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË RREGULLUAR TË ENERGJISË TERMIKE/PRODHIM TË ENERGJISË TERMIKE TË BARTËSIT TË LICENCËS SË PËRKOHSHME	 Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtresit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike 2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi i kontaktit i caktuar nga Parashtresi Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës	
3. Временски период за кој се бара издавање на лиценца Periodha kohore për të cilën kërkohet dhënia/vazhdimi i licencës		
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/ Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja: _____		
5. Енергетска дејност за која се бара издавање на привремена лиценца/ Veprimtaria energjetike për të cilën kërkohet lëshimi i licencës së përkohshme ☐ регулирано производство на топлинска енергија/prodhimi i rregulluar i energjisë termike ☐ производство на топлинска енергија/prodhimi i energjisë termike		
6. Евидентен број на привремената лиценца/ Numri evidentues i licencës së përkohshme		
7. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/ Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar ☐ овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/ Autorizimi për dërgimin e të dhënave dhe deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e informacioneve të dëguara		

- ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ Dëshmi për kompensimin e paguar në mërë prej 500 euro në kundërmërië denari sipas kursit të mesëm të BPRMV-së
- ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ/ Gjendja rjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së
- ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së
- ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së
- ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të професионит, veprimtarisë apo detyrës
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër të autorizuarit/ve nga parashtruesi, nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të професионит, veprimtarisë apo detyrës
- ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ Informacione nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar vendim për veprë penale të kryer në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut
- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца
- Fletëpronësi/të nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose мјетет базë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë ose fletëpronësi nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive me Kontratën e qirasë, marrëveshjen e Qirasë së shënuar dhe marrëveshja për qiramarrje, dhe/ose marrëveshja për përdorimin e tokës shtetërore dhe/ose мјетет базë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë nëse në procedurën e lëshimit të licencës së përkohshme është parashtruar deklaratë se do të dorëzohet në procedurën e lëshimit të licencës
- ☐ решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/ Vendim për vënien në përdorim të pajisjeve teknike, i lëshuar nga Inspektorati Shtetëror për energjetikë, miniera dhe burime minerale.
- ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/ leje për përdorimin e një objekti energjetik ose raporti për inspektimin teknik dhe vënien në përdorim në përputhje me ligjin
- ☐ проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект/projekti i gjendjes së realizuar, nëse ka ndryshime gjatë ndërtimit dhe devijon nga projekti базë
- ☐ основен проект ако кон барањето за издавање на привремена лиценца е доставен идеен проект/projekti базë nëse në kërkesën për lëshimin e licencës së përkohshme është paraqitur një projekt ideor paraprak
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/Struktura organizative e parashtruesit me të dhënat për numrin, arsimimin dhe aftësinë profesionale të personave që menaxhojnë objektin energjetik dhe manovrojnë drejtpërsëdrejti me pajisjet energjetike dhe impiantet, me të cilat kryhet veprimtaria
- ☐ инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечена инсталирана моќност по котел/fuqia e instaluar e ngrohtores (MW), me fuqi të instaluar individuale për kazan
- ☐ планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана/sasi të planifikuara vjetore të energjisë së prodhuar (MWh/vit) për ngrohore

Образец БЛ 10.1/Formulari KL 10.1

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА KËRKESË PËR DHËNIEN/VAZHDIMIN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE	 Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi për kontakt, i caktuar nga parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца Periodha kohore për të cilën kërkohet dhënia/vazhdimi i licencës:	години/vite	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување) Numri evidentues i licencës (plotësohet vetëm në rast se parashtrohet kërkesë për vazhdim)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që dërgohen në shtojcë të kërkesës) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/deklaratë e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar ☐ овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/autorizim për dorëzimin e të dhënave dhe deklaratë e besueshmërisë së të dhënave dhe informatave të dorëzuara ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/dëshmi për kompensim financiar të paguar në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë në denarë sipas kursit mesatar të BPRMV-së. ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ/ Gjendje aktuale e lëshuar nga RQ i RMV-së. ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ/Historiku me ndryshime i lëshuar nga RQ i RMV-së ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/informacion mbi gjendjen ekonomiko-financiare të parashtruesit të kërkesës nga RQ i RMV-së ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/vërtetim se ndaj parashtruesit nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së		

☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/вртетим се ndaj kërkuessit nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së:

☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/дешми për tatimet dhe kontributet e paguara nga DAP

☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ вртетим nga RQ i RMV-së ose дешми nga Gjykata Themelore që ndaj parashtruesit nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës

☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/вртетим nga RQ i RMV-së ose дешми nga Gjykata Themelore që ndaj personit/personave të autorizuar të parashtruesit nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës

☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/informacion nga RQ i RMV-së ose дешми nga Gjykata Themelore që ndaj parashtruesit nuk është dhënë vendim për veprë penale në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое се врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето/ fletëpronësi/të nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive si дешми për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose mjetet bazë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë ose fletëpronësi nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive me Kontratën e qirasë, mearrëveshjen e Qirasë së shënuar dhe marrëveshja për qiramarrje, dhe/ose marrëveshja për përdorimin e tokës shtetërore dhe/ose mjetete bazë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë nëse në procedurën e lëshimit të licencës së përkohshme është parashtruar deklaratë se do të dorëzohet në procedurën e lëshimit të licencës

☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон/ leje ndërtimi ose leje rindërtimi, ose leje ndërtimi shtesë, ose leje mbindërtimi, ose aktvendim për realizimin e ndërtimit, përkatësisht instalimi i pajisjeve në rast se për ndërtimin e објектит не kërkohej leje ndërtimi të lëshuar nga një autoritet koment në përputhje me ligjin

☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон/autorizim për ndërtimin e objekteve energjetike të pranuar nga autoriteti kompetent dhe të publikuara në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me Ligjin

☐ договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон/marrëveshje koncesioni ose partneritet publiko-privat nëse veprimtaria ushtrohet duke përdorur pasuri natyrore, d.m.th. дешми të së drejtës për të përdorur pasuri natyrore në përputhje me Ligjin

☐ водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за XEЦ и MXEЦ)Meje e ekonomizimit të ujërave, ose pëlqimi për përdorimin e ujit nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor (për HCE dhe HCEV)

☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти/ projekti bazë, i realizimit, projekt i gjendjes së realizuar, ose projekt i përcaktimit/përshtatjes (për fazat e duhura në varësi të llojit të објектит energjetik), i përgatitur nga inxhinierë të autorizuar për projekte të tilla

☐ решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/aktvendim për vënien në përdorim të pajisjeve teknike, i lëshuar nga Inspektorati Shtetëror i Energjetikës, Minerave dhe Burimeve Minerale.

☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/leje për përdorimin e објектит energjetik ose raport për kontroll teknik të kryer dhe vënie në përdorim në përputhje me Ligjin

☐ документ за монтажа на мерна опрема/dokument për montimin e pajisjes matëse

☐ решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа/aktvendim për dhënien e pëlqimit për lidhje në rrjetin e transmetimit ose të shpërndarjes së energjisë elektrike

☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/struktura organizative e parashtruesit të kërkesës me të dhëna për numrin, arsimin dhe aftësinë profesionale të personave që menaxhojnë објектин energjetik dhe që operojnë drejtpërdrejt me pajisjet dhe instalimet energjetike përmes të cilave realizohet veprimtaria

6.1 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ХЕЦ/plotësohet vetëm me kërkesë për dhënien e licencës për prodhimin e energjisë elektrike nga HCE

☐ назив на ХЕЦ/emri i HCE-së

☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

☐ податоци за опрема/тë dhënat e pajisjeve:

- производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар/ njësitë e prodhimit (agregatet): numri i njërive të prodhimit (agregatet), viti i vënies në punë të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, gatishmëria për funksionin e rregullimit automatik (po/jo) dhe gatishmëria për menaxhim nga një dispeçer qendër,
- турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината turbina: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të turbinës,
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот gjeneratori: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të gjeneratorit,
- блок трансформатор: тип производител и номинални податоци за трансформаторот/ transformatori i bllokut: tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të transformatorit

6.2 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ТЕЦ/ plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës për prodhimin e energjisë elektrike nga TCE

☐ назив на ТЕЦ/ emri i TCE-së

☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

☐ податоци за опрема/тë dhënat e pajisjeve:

- производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа/ njësitë e prodhimit (bloqet): numri i njërive të prodhimit (bloqet), viti i vënies në punë të njësisë, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë, karburanti bazë, konsumi specifik i karburantit (GJ/MWh), gatishmëria për funksionin e rregullimit automatik (po/jo) dhe vendndodhja e matjes së energjisë elektrike për dërgesë në rrjet
- парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво/ kazan me avull: tipi dhe prodhuesi i kazanit me avull dhe konsumi i karburantit,
- парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пара (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор/ turbinë me avull: tipi dhe prodhuesi i turbinës me avull, fuqia nominale (MW), numri i rrotullimeve (rrot/min), presioni i avullit (MPa), numri i zbritjeve, presioni i kondensimit (MPa) dhe mënyra e lidhjes me një gjenerator,
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот/ gjeneratori: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të gjeneratorit,
- блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот/ transformatori i bllokut: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të transformatorit

6.3 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од МХЕЦ/plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës së prodhimit nga HCEV

☐ назив на МХЕЦ/emri i HCEV-së:

☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

☐ податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип производител и номинални податоци за трансформаторот/ të dhënat e pajisjeve: numri i njërive të prodhimit (agregatet), viti i vënies në punë të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të turbinës, tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të gjeneratorit, tipi i prodhuesit dhe të dhënat nominale të transformatorit

6.4 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од БЕЦ/ plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës së prodhimit nga CEE

☐ назив на БЕЦ/emri i CEE-së

☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години/

të dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësive të prodhimit dhe fuqia e vlerësuar (MW), rritja e kapacitetit dhe numri i njësive të prodhimit dhe fuqia e vlerësuar (MW), pas viteve

☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор/ të dhënat e pajisjeve: numri i njësive të prodhimit, viti i vënies në punë të njësise së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësise së prodhimit, lloji dhe prodhuesi i turbinës, fuqia e vlerësuar e turbinës, lartësia e kullës, dmth. shtyllës, diametri i rotorit, numri i lopatave, sipërfaqja e zënë nga lopatat, tipi dhe prodhuesi i gjeneratorit, fuqia nominale e gjeneratorit dhe tensioni nominal i gjeneratorit

☐ очекувано производство на електрична енергија/prodhimi i pritур vjetor i energjisë elektrike

6.5 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ФЕЦ/ plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës së prodhimit nga CED

☐ назив на ФЕЦ/emri i CED-it

☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ/ të dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës dhe jetëgjatësia e vlerësuar e CED-it

☐ податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор/ të dhënat e pajisjes: numri i paneleve fotovoltaike, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të paneleve fotovoltaike, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të baterisë dhe tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit

☐ годишно сончево зрачење на таа локација/trezatimi vjetor diellor në atë lokacion

☐ очекувано производство на електрична енергија/prodhimi i pritур vjetor i energjisë elektrike

6.6 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биомаса/ plotësohet vetëm me kërkesë për dhënie e licencës për prodhim nga një central elektrik termik me biomasë

☐ назив на термоелектроцентрала на биомаса/ emri i CET-së me biomasë

☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

☐ технолошка шема на термоелектроцентрала на биомаса/skema teknologjike e CET-it me biomasë

☐ податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес/ / të dhëna për ruajtjen dhe furnizimin e karburantit energjetik dhe lëngjeve të tjera të përdorura në procesin teknologjik

☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/ të dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësive të prodhimit, fuqia nominale e TCE-së, fuqia e disponueshme e TCE-së, fuqia maksimale, sasia e planifikuar e dorëzuar e energjisë elektrike në pragun e TCE-së, konsumi i vet, karburanti bazë dhe konsumi specifik i karburantit

☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот/ të dhënat e pajisjeve: numri i njësive të prodhimit, viti i vënies në punë të njësise së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësise së prodhimit, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për turbinën, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe tipin e prodhuesit, dhe të dhënat nominale për transformatorin

☐ податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка/ të dhëna për pajisjet bazë për konsum vetjak

6.7 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биогас/ plotësohet vetëm me kërkesë për lëshimin e licencës për prodhim nga një central elektrik termik me biogaz


☐ назив на термоелектроцентрала на биогас/emri i centralit elektrik termik me biogaz

☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/skema e rrymës njëpolare (pajisjet primare) me legjendë

☐ технолошка шема на термоелектроцентрала на биогас/ skema teknologjike e centralit elektrik termik me biogaz

☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/ të dhënat e përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësive të prodhimit, fuqia nominale e TCE-së, fuqia e disponueshme e TCE-së, fuqia maksimale, sasia e planifikuar e dorëzuar e energjisë elektrike në pragun e TCE-së, konsumi i vet, karburanti bazë dhe konsumi specifik i karburantit

☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот/ të dhënat e pajisjeve: numri i njërive të prodhimit, viti i vënies në punë të njësisë së prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë së prodhimit, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për motorin, tipi dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe tipin e prodhuesit, dhe të dhënat nominale për transformatorin		
☐ податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка/тë dhëna për pajisjet bazë për konsum vetjak		
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes aktuale e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si origjinal * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, që tashmë ka parashtruar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacion të cilit nuk i ka kaluar kohëzgjatja, në procedurën e lëshimit/vazhdimit të licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или концесијата/јавно приватно партнерство/data e vlefshmërisë së licencës nuk mund të jetë më e gjatë se data e vlefshmërisë së kontratës për qira ose për përdorimin e tokës, apo të koncesionit/partneritetit publiko-privat		
ЗАБЕЛЕШКА/VËREJTJE _____ _____ _____		
Датум/Data:	М.П./V	Овластено лице/personi i autorizuar (потпис)/(nënshkrimi)

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА КËРКЕСË ПËР ДHËНИЕН Е LICENCËS ПËР USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE BARTËS I LICENCËS SË PËRKOHSHME	 Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
1. Податоци за Барателот: Тë dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-maili): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi për kontakt, i caktuar nga parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-maili):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës	
3. Временски период за кој се бара издавање на лиценца Periudha kohore për të cilën kërkohet dhënia e licencës:		години/vite
4. Ако друштвото учествува со удел или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja: _____		
5. Евидентен број на привремената лиценца Numri evidentues i licencës së përkohshme		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që dërgohen në shtojcë të kërkesës) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/deklaratë e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar ☐ овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/autorizim për dorëzimin e të dhënave dhe deklaratë e besueshmërisë së të dhënave dhe informatave të dorëzuara ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/dëshmi për kompensim financiar të paguar në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë në denarë sipas kursit mesatar të BPRMV-së. ☐ тековна состојба издадена од ЦП на РСМ/Gjendje aktuale e lëshuar nga RQ i RMV-së.		

- ☐ историјат со промени издаден од ЦР на PCM/Historiku me ndryshime i lëshuar nga RQ i RMV-së:
- ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на PCM/informacion mbi gjendjen ekonomiko-financiare të parashtruesit të kërkesës nga RQ i RMV-së:
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на PCM/vërtetim se ndaj parashtruesit nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së:
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на PCM/vërtetim se ndaj parashtruesit nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së:
- ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/дëshmi për tatimet dhe kontributet e paguara nga DAP
- ☐ потврда од ЦР на PCM или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ vërtetim nga RQ i RMV-së ose dëshmi nga Gjykata Themelore që ndaj parashtruesit nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës
- ☐ потврда од ЦР на PCM или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/vërtetim nga RQ i RMV-së ose dëshmi nga Gjykata Themelore që ndaj personit/personave të autorizuar të parashtruesit nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës
- ☐ информација од ЦР на PCM или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/informacion nga RQ i RMV-së ose dëshmi nga Gjykata Themelore që ndaj parashtruesit nuk është dhënë vendim për vepër penale në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut
- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето на кое ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца/ fletëpronësi/të nga Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive ose fletëpronësi nga Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive me Kontratën e qirasë, marrëveshjen e Qirasë së shënuar dhe marrëveshja për qiramarrje, dhe/ose marrëveshja për përdorimin e tokës shtetërore, si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën në të cilën e kryen veprimtarinë, nëse në procedурën e lëshimit të licencës së пërkohshme është parashtruar deklaratë se do të dorëzohet në procedурën e lëshimit të licencës.
- ☐ анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените се со изминат рок/aneks të marrëveshjes së koncesionit ose partneritet publiko-privat nëse veprimtaria ushtrohet duke përdorur pasuri natyrore, d.m.th. dëshmi të së drejtës për të përdorur pasuri natyrore në пëрputhje me Ligjin (CED dhe HCEV), nëse ato që janë дërguar paraprakisht janë ме афат të skaduar
- ☐ решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/aktvendim për vënien në përdorim të pajisjeve teknike, i lëshuar nga Inspektorati Shtetëror i Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale.
- ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/leje për përdorimin e објекtit energjetik ose raport për kontroll teknik të kryer dhe vënie në përdorim në пëрputhje me Ligjin
- ☐ проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект/ projekt i gjendjes së realizuar, nëse ka pasur ndryshime gjatë ndërtimit dhe devijon nga projekt i bazë
- ☐ основен проект ако кон барањето за издавање на привремена лиценца е доставен идеен проект/ Projekti bazë nëse ме kërkesën për dhënien e licencës së пërkohshme është dorëzuar projekt i ideor
- ☐ документ за монтажа на мерна опрема/dokument për montimin e pajisjes matëse
- ☐ решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект/aktvendim për dhënien e miratimit për kucje në rrjetin e transmetimit ose të shpërndarjes së energjisë elektrike nëse ka ndryshime gjatë ndërtimit dhe devijon nga projekt i bazë
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководаат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/struktura

organizative e paarshtuesit të kërkesës me të dhëna për numrin, arsimin dhe aftësinë profesionale të personave që menaxhojnë objektin energjetik dhe që operojnë drejtpërdrejt me pajisjet dhe instalimet energjetike përmes të cilave realizohet veprimtaria

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes aktuale e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si origjinal
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/ bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, që tashmë ka parashtruar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacion të cilit nuk i ka kaluar kohëzgjatja, në procedurën e lëshimit të licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или концесијата/јавно приватно партнерство/data e vlefshmërisë së licencës nuk mund të jetë më e gjatë se data e vlefshmërisë së kontratës për qira ose për përdorimin e tokës, apo të koncesionit/partneritetit publiko-privat.

ЗАБЕЛЕШКА/ВЕРЕЈТЈЕ

Датум/Data:

М.П./V

Овластено лице/personi i autorizuar
(потпис)/(nënshkrimi)

Образец БЛ 11.1/Forumlari 11.1


 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија/ Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА KËRKESË PËR DHËNIEN/VAZHDMIN E LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË KOMBINUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE TERMIKE		 Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike 2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi i kontaktit i caktuar nga Parashtruesi Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës		
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	Години/Vite		
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/ Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja: _____			
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување) Numri evidentues i licencës së përkohshme (plotësohet vetëm gjatë parashtrimit për kërkesë për vazhdim)			

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ **Dokumentacioni i nevojshëm** (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës)

- ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar
- ☐ овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/ Autorizimi për dërgimin e të dhënave dhe deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e informacioneve të dërguara
- ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ Dëshmi për kompensimin e paguar në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të BPRMV-së
- ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ/ Gjendja tjetdhëse e dhënë nga RQ i RMV-së
- ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së
- ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së
- ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër të autorizuarit/ve nga parashtruesi, nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës
- ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ Informacione nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar vendim për vepër penale të kryer në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut
- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста
- Fletëpronësi/të nga Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose mjetet bazë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë ose fletëpronësi nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive me Kontratën e qirasë, mearrëveshjen e Qirasë së shënuar dhe marrëveshja për qiramartje, dhe/ose marrëveshja për përdorimin e tokës shtetërore dhe/ose mjetete bazë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë nëse në procedurën e lëshimit të licencës së përkohshme është parashtruar deklaratë se do të dorëzohet në procedurën e lëshimit të licencës
- ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон/Leje për ndërtim, leje për rinovim apo leje për zgjerim ose ngrije ose vendim për realizimin e ndërtimit, pra vendosjen e pajisjeve në rastin kur për ndërtimin e објекtit nuk kërkohet leje për ndërtim, i dhënë nga organi kompetent sipas ligjit
- ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно закон/Autorizim për ndërtim të objekteve energetike të dhënë nga organ kompetent dhe i publikuar në Gazetën Zyrtare të RMV
- ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти/Projekt bazë, projekt ekzekutiv dhe projekt i gjendjes së realizuar ose projekt për ndryshim/adaptim (për fazat përkatëse në varësi të llojit të објекtit energetik), i hartuar nga inxhinierë të autorizuar për projekte të tilla.
- ☐ решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/Akvendim për vënie në përdorim të pajisjes teknike, të dhënë nga Inspektorati Shtetëror i Energetikës, Minierave dhe Lëndëve të Para Minerale.

☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/ Miratim për përdorimin e objektit energjetik ose raport mbi inspektimin teknik dhe vënien në përdorim sipas ligjit		
☐ документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија/ Dokument për montimin e pajisjeve matëse të energjisë elektrike		
☐ решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа/ Aktivendim për miratim për kucje në rrjetin e transmetimit ose në rrjetin e shpërndarjes.		
☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија/ Aktivendim për miratim për kucje në rrjetin e transmetimit ose në rrjetin e shpërndarjes për energji termike		
☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/ Struktura organizative e paarrashtuesit me të dhëna mbi numrin, arsimin dhe aftësinë profesionale të personave që drejtojnë objektin energjetik dhe operojnë drejtpërdrejt me pajisjet dhe impiantet energjetike me të cilat ushtrohet veprimtaria		
☐ географска локација на објектите (ГИС)/ Vendndodhja gjeografike e objekteve (SIGj)		
☐ основни технички карактеристики на комбинираната постројка/ Karakteristikat teknike bazë të impiantit të kombinuar		
☐ еднополна струјна шема/Skema e qarkut elektrik njëpolëshe		
☐ планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година)/Sasitë vjetore të planifikuara të energjisë së prodhuar (MWh/vit)		
☐ локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија Vendndodhja e pajisjeve matëse me karakteristikat e tyre për energjinë elektrike.		
☐ локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната/ vendndodhja e pikave të dorëzimit të energjisë elektrike dhe pikave të furnizimit me energji termike në rrjetin e shpërndarjes		
НАПОМЕНА/ VËREJTJE:		
* потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/ Dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes rrjedhës jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës		
* документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/ Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si origjinal		
* носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/ Bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, që tashmë ka parashtruar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacion të cilit nuk i ka kaluar kohëzgjatja, në procedurën e lëshimit/ vazhdimet të licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje		
* датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста/ Afati i licencës nuk mund të jetë më i gjatë se afati i kontratës së qiramarrjes ose të përdorimit të tokës dhe/ose të mjeteve bazë, nëpërmjet të cilave kryhet veprimtaria		
ЗАБЕЛЕШКА/ VËREJTJE _____		

Датум/Data:	M.П/В.В	Овластено лице/ I autorizuari (потпис)/(nënshkrimi)

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија/ Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА КËРКЕСË ПËР DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË KOMBINUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE TERMIKE TË BARTËSIT TË LICENCËS SË PËRKOHSHME	 Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
1. Податоци за Барателот: Тë dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike 2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi i kontaktit i caktuar nga Parashtruesi Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës	
3. Временски период за кој се бара издавање на лиценца Periodha kohore për të cilën kërkohet dhënia e licencës	Години/Vite	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/ Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja:		
5. Евидентен број на привремената лиценца Numri evidentues i licencës së përkohshme		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar ☐ овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/Autorizimi për dërgimin e të dhënave dhe deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e informacioneve të dërguara ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/Dëshmi për kompensimin e paguar në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të BPRMV-së ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së		

☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së

☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së

☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së

☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara

☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës

☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër të autorizuarit/ve nga parashtruesi, nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës

☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ Informacione nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar vendim për vepër penale të kryer në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца

Fletëpronësi/të nga Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose mjetet bazë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë ose fletëpronësi nga Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive me Kontratën e qirasë, mearrëveshjen e Qirasë së shënuar dhe marrëveshja për qiramarrje, dhe/ose marrëveshja për përdorimin e tokës shtetërore dhe/ose mjetete bazë, nëpërmjet të cilave e kryen veprimtarinë nëse në procedurën e lëshimit të licencës së përkohshme është parashtruar deklaratë se do të dorëzohet në procedurën e lëshimit të licencës

☐ проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект/projekti i gjendjes së realizuar, nëse ka ndryshime gjatë ndërtimit dhe devijon nga projekti bazë

☐ основен проект ако кон барањето за издавање на привремена лиценца е доставен идеен проект/projekti bazë nëse në кërkesën për lëshimin e licencës së përkohshme është paraqitur një projekt ideor paraprak

☐ решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/ Vendim për vënien në përdorim të pajisjeve teknike, i lëshuar nga Inspektorati Shtetëror për Energjetikë, Miniera dhe Burime Minerale.

☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/ Miratim për përdorimin e objektit energjetik ose raport mbi inspektimin teknik dhe vënien në përdorim sipas ligjit

☐ документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија/ Dokument për montimin e pajisjeve matëse të energjisë elektrike.

☐ решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа/ Aktvendim për miratim për kyçje në rrjetin elektrotransmetues ose në rrjetin e shpërndarjes.

☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија/ Aktvendim për miratim për kyçje në rrjetin elektrotransmetues ose në rrjetin e shpërndarjes për energji termike

☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/ Struktura organizative e parashtruesit me të dhëna mbi numrin, arsimin dhe aftësinë profesionale të personave që drejtojnë objektin energjetik dhe operojnë drejtpërdrejt me pajisjet dhe impiantet energjetike me të cilat ushtrohet veprimtaria

☐ планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година)/ Sasitë vjetore të planifikuara të energjisë së prodhuar (MWh/vit).

☐ локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија/ Vendndodhja e pajisjeve matëse me karakteristikat e tyre për energjinë elektrike.

☐ локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната/всестраността е пикаве të dorëzimit të energjisë elektrike dhe пикаве të furnizimit me energji termike në rrjetin e shpërndarjes.

НАПОМЕНА/ВЕРИТЕ:


- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето//Dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Paluajtshmërive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes rrjedhës jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал//Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si original
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/ Bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, që tashmë ka parashtruar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacion të cilit nuk i ka kaluar kohëzgjatja, në procedurën e lëshimit/vazhdimit të licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста/ Afati i licencës nuk mund të jetë më i gjatë se afati i kontratës së qiramarrjes ose të përdorimit të tokës dhe/ose të mjeteve bazë, nëpërmjet të cilave kryhet veprimtaria

ЗАБЕЛЕШКА/ВЕРИТЕ

Датум/Data:


M.П.В.В

Овластено лице/I autorizuari
(потпис)/(nënshkrimi)

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА KËRKESË PËR DHËNIEN/VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË		 Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut	
1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi për kontakt, i saktuar nga parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës			
3. Евидентен број на привремената лиценца/ Numri evidentues i licencës				
3. Енергетска дејност за која се бара издавање/продолжување на лиценца за пробна работа Veprimtaria energjetike për të cilën kërkohet dhënia/vazhdimi i licencës së punës provë ☐ производство на електрична енергија/prodhim i energjisë elektrike ☐ регулирано производство на топлинска енергија/ prodhim i rregulluar i energjisë termike ☐ производство на топлинска енергија/prodhim i energjisë termike ☐ комбинирано производство на електрична и топлинска енергија/prodhim i kombinuar i i energjisë elektrike dhe termike				
1. ИЗДАВАЊЕ (се пополнува ако барањето е за издавање) DHËNIE (plotësohet nëse kërkesa është për dhënie)				
1.1. Временски период за кој се бара издавање на лиценца/ Periudha kohore për të cilën kërkohet dhënia e licencës:				
1.2. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që dërgohen në shtojcë të kërkesës) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација/ deklaratë e besueshmërisë të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar ☐ овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации/ autorizim për dorëzimin e të dhënave dhe deklaratë e besueshmërisë së të dhënave dhe informatave të dorëzuara				

☐ доказ за\ платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ дëshmi për kompensim financiar të paguar në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë në denarë sipas kursit mesatar të BPRMV-së.
☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ/ Gjendje aktuale e lëshuar nga RQ i RMV-së.
☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ/ Historiku me ndryshime i lëshuar nga RQ i RMV-së:
☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ informacion mbi gjendjen ekonomiko-financiare të parashtruesit të kërkesës nga RQ i RMV-së
☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ vërtetim se ndaj parashtruesit nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së
☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ vërtetim se ndaj kërkuessit nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së
☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ дëshmi për tatimet dhe kontributet e paguara nga DAP
☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ vërtetim nga RQ i RMV-së ose dëshmi nga Gjykata Themelore që ndaj parashtruesit nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës për ndalim të ushtrimit të професионит, veprimtarisë ose detyrës
☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ vërtetim nga RQ i RMV-së ose dëshmi nga Gjykata Themelore që ndaj personit/personave të autorizuar të parashtruesit nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës për ndalim të ushtrimit të професионит, veprimtarisë ose detyrës
☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ informacion nga RQ i RMV-së ose dëshmi nga Gjykata Themelore që ndaj parashtruesit nuk është dhënë vendim për veprë penale në territorin e Republikës së Македонисë së Veriut
☐ изјава од инвеститорот заверена од нотар со која се потврдува дека опремата инсталирана во енергетскиот објект може да почне со испитување и дека за време на важноста на лиценцата за пробна работа инвеститорот е целосно одговорен за сите евентуални проблеми кои можат да настанат кон операторите на соодветните енергетски системи и/или кон трети лица приклучени кон енергетските системи за време на испитувањето на енергетскиот објект за кој се издава лиценцата за пробна работа/Дëshmi e investitorit, i noterizuar, me të cilin konfirmohet se pajisjet e instaluara në објектин енергетик mund të fillojnë testimin dhe se gjatë vlefshmërisë së licencës së punës provë, investitori është plotësisht përgjegjës për të gjitha problemet e mundshme që mund të ndodhin ndaj операторëve të sistemeve енергетике përkatëse dhe/ose ndaj palëve të тreta të lidhura me sistemet енергетике gjatë testimit të објектит енергетик për të cilin jepet licenca e punës provë
☐ извештај од извршен прв технички преглед на техничката опрема од независно правно лице/ Raport nga inspektimi i parë teknik i pajisjeve teknike nga një subjekt juridik i pavarur.
☐ анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за XEL и MXEL), ако претходно доставените во постапката за издавање на привремена лиценца и се со изминат рок/ Aneksi i kontratës për koncesion ose partneritet publik-privat nëse veprimtaria kryhet duke përdorur pasuri natyrore, pra dëshmi e së drejtës për përdorimin e pasurisë natyrore në përputhje me ligjin (për CED dhe HCEV), nëse dokumentet e dorëzuara më parë në procedurën për dhënien e licencës së përkohshme kanë skaduar.
☐ решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа и/или дистрибутивната мрежа за топлинска енергија, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект/ Vendim për miratim për kucje në rrjetin e transmetimit ose rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike dhe/ose rrjetin e shpërndarjes së energjisë termike, nëse ka ndryshime gjatë ndërtimit dhe devijime nga projekti bazë.
НАПОМЕНА/ВЕРИТЕ: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/ dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Gjykata Themelore, nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes aktuale e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/ dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si original * носител на привремена лиценца, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца за пробна работа може да се повика на оваа документација со забелешка/ bartësi i licencës së përkohshme për ushtrimin e veprimtarisë енергетике, që tashmë ka parashtruar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacion të cilit nuk i ka kaluar kohëzgjatja, në procedurën e dhënies/ /vazhdimin të licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje

* датумот на важење на лиценцата за пробна работа не може да биде подолг од девет месеци, со можност за продолжување/ data e vlefshëmërisë së licencës së punës provë nuk mund të jetë më e gjatë se 9 muaj, me mundësi për vazhdim		
2. ПРОДОЛЖУВАЊЕ (се пополнува ако барањето е за продолжување) VAZHDIM (plotësohet nëse kërkesa është për vazhdim)		
2.1. Временски период за кој се бара продолжување на лиценцата за пробна работа Periudha kohore për të cilën kërkohet vazhdimi i licencës së punës provë		
2.2 Кратко образложение на причината за продолжување на лиценцата за пробна работа Arsyetim i shkurtë për arsyen e vazhdimi të licencës së punës provë _____ _____ _____ _____		
ЗАБЕЛЕШКА/VËREJTJE _____ _____		
Датум/Data:	М.П/V.V	Овластено лице/personi i autorizuar (потпис)/(nënshkrimi)

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut	БАРАЊЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ KËRKESË PËR NDRYSHIM TË LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE		 Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
1. Податоци за Барателот/ Тë dhënat për Parashtruesin: Назив: Emri: Седиште: Selia Е-пошта (e-mail): Е-adresa (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Person kontakti i caktuar nga Parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): E-mail:		Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës	
3. Енергетска дејност за која се бара менување на лиценца Veprimtaria energjetike për të cilën kërkohet ndryshimi i licencës ☐ пренос на електрична енергија/ transmetim i energjisë elektrike ☐ пренос на природен гас/ transmetim i gazit natyror ☐ производство на електрична енергија/ prodhim i energjisë elektrike ☐ регулирано производство на топлинска енергија/ prodhim i rregulluar i energjisë termike ☐ производство на топлинска енергија/ prodhim i energjisë termike ☐ комбинирано производство на електрична и топлинска енергија/ prodhim i kombinuar i energjisë elektrike dhe termike ☐ преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати/ përpunim i naftës së papërpunuar dhe prodhimi i derivateve të naftës ☐ производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива/ prodhim i karburanteve të destinuara për transport përmes përzierjes së derivateve të naftës dhe biokarburanteve ☐ трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт/ tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për transport ☐ складирање на електрична енергија/ magazinim i energjisë elektrike			
4. Евидентен број на лиценцата/ Numri i evidentimit të licencës			
5. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:/Nëse shoqëria merr pjesë me aksione apo pjesëmarrje në shoqëri të tjera, të përmenden shoqëritë dhe përqindja e pjesëmarrjes: _____			

**1. МЕНУВАЊЕ ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ СО КОИ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА
NDRYSHIM PËR SHKAK TË ZVOGËLIMIT TË KAPACITETEVE ME TË CILAT KRYHET VEPRIMTARIA**

1.1. Краток опис на капацитетот за кој се намалува лиценцата и причините за намалувањето/Përshkrim i shkurtër i kapacitetit për të cilin zvogëlohet licenca dhe arsyet për zvogëlimin

1.2. Потребна документација/Dokumentacioni i nevojshëm

- ☐ изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација/Deklaratë për vërtetësinë e të dhënave dhe dokumentacionit të bashkëngjitur
- ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ Dëshmi për kompensimin e paguar në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të BPRMV-së
- ☐ тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga Regjistri Qendror i RMV-së
- ☐ историјат со промени издаден од Централен регистар на Република Северна Македонија/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga Regjistri Qendror i RMV-së

**2. МЕНУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ ИЛИ ПРЕНАМЕНА НА КАПАЦИТЕТИТЕ СО КОИ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА
NDRYSHIM PËR SHKAK TË RRITJES OSE NDËRRIMIT TË QËLLIMIT TË KAPACITETEVE ME TË CILAT KRYHET VEPRIMTARIA**

2.1. Краток опис на капацитетот за кој се зголемува лиценцата и причините за зголемувањето/ Përshkrim i shkurtër i kapacitetit për të cilin rritet licenca dhe arsyet për rritjen

и/или краток опис на резервоарот (со ознака од имотен лист), назнака од кој во кој дериват се врши пренамената и причини за пренамена на резервоарот (се пополнува само при пренамена)/ dhe/ose përshkrim i shkurtër i rezervuarit (me shënimin nga fleta e pronësisë), tregues se nga cili në cilin derivat bëhet ndryshimi i destinimit dhe arsyet për ndryshimin e destinimit të rezervuarit (plotësohet vetëm në rast të ndryshimit të destinimit)

2.2. Потребна документација (се пополнува за сите дејности)/ Dokumentacioni i nevojshëm (plotësohet për të gjitha veprimtaritë)

- ☐ изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација/ Deklaratë për vërtetësinë e të dhënave dhe dokumentacionit të bashkëngjitur
- ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ Dëshmi për kompensimin e paguar në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të BPRMV-së
- ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së
- ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga Regjistri Qendror i RMV-së
- ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ/ Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtresit, e dhënë nga RQ i RMV-së
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtresin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ Vërtetimi që mbi parashtresin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së
- ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim për tatime dhe kontribute të paguara nga DAP
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetimi nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtresit nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës

☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetim nga RQ i RMV ose vërtetim nga Gjykata Themelore se ndaj personit/personave të autorizuar të parashtruesit nuk është shqiptuar sanksion për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës

☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ Informacion nga RQ i RMV ose vërtetim nga Gjykata Themelore se ndaj parashtruesit nuk është shqiptuar vendim për vepër penale të kryer në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

2.2.1 се пополнува само за пренос на електрична енергија/Plotësohet vetëm për transmetimin e energjisë elektrike

☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија./ Fletë pronësie nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërive si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose mjetet themelore përmes të cilave ushtrohet veprimtaria ose fletë pronësie me kontratë të shënuar për qira dhe vetë kontrata për qira, dhe/ose kontratë për shfrytëzim të tokës shtetërore dhe/ose akt për eksproprijim, si dëshmi për të drejtën e shfrytëzimit të tokës dhe/ose mjeteve themelore përmes të cilave ushtrohet veprimtaria, ose dëshmi që është nisur procedura për regjistrimin e të drejtës së pronësisë dhe/ose regjistrimi në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut

☐ за нови системи или нови делови од системот одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба, согласно закон./ Për sisteme të reja ose pjesë të reja të sistemit, leje për përdorim të objektit energjetik ose raport për kontroll teknik të kryer dhe vënien në funksion, sipas ligjit,

☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста./ Struktura organizative e parashtruesit me të dhëna për numrin, arsimin dhe aftësinë profesionale të personave që menaxhojnë me objektin energjetik dhe që operojnë drejtpërdrejt me pajisjet dhe instalimet energjetike,

☐ географска локација на објектите (ГИС)/ Vendndodhja gjeografike e objekteve (GIS),

☐ еднополна шема (примарна опрема) со легенда, за сите објекти./ Skemë njëpolare (pajisje primare) me legjendë për të gjitha objektet,

☐ табеларен преглед на далекуводи со нивна поединечна должина (km) по напонско ниво (400 kV, 220 kV, 110 kV) со основни податоци за вид на столбови, број на столбови, материјал и пресек на проводникот и дозволено трајно струјно оптоварување (A)/ Tabelë përmblendhëse e linjave të transmetimit me gjatësinë individuale të tyre (km) sipas niveleve të tensionit (400 kV, 220 kV, 110 kV) me të dhëna bazë për llojin e shtyllave, numrin e shtyllave, materialin dhe seksionin e përçuesit si dhe ngarkesën e lejuar të qëndrueshme të rrymës (A),

☐ табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA)/ tabelë përmblendhëse me emrat e trafostacioneve, tipin e transformatorëve, rrymën nominale (A) dhe fuqinë e dukshme nominale të transformatorëve (MVA), sipas niveleve të tensionit dhe numrit të njësisve me fuqi individuale dhe totale (MVA),

☐ табеларен преглед на производители на електрична енергија приклучени на преносниот систем со податоци за име на централата и за приклучокот./ Tabelë përmblendhëse e prodhuesve të energjisë elektrike të lidhur në sistemin e transmetimit me të dhëna për emrin e centralit dhe lidhjen,

☐ табеларен преглед на потрошувачи приклучени на преносниот систем со податоци за име на потрошувачот и за приклучокот./ Tabelë përmblendhëse e konsumatorëve të lidhur në sistemin e transmetimit me të dhëna për emrin e konsumatorit dhe lidhjen,

☐ табеларен преглед за дистрибутивни системи приклучени на преносниот систем со податоци за местото на приклучок./ Tabelë përmblendhëse për sistemet shpërndarëse të lidhura në sistemin e transmetimit me të dhëna për vendin e lidhjes,

☐ табеларен преглед на загуби на електрична енергија во преносниот систем за последните пет години (MWh)/ Tabelë përmblendhëse e humbjeve të energjisë elektrike në sistemin e transmetimit për pesë vitet e fundit (MWh),

☐ максимално годишно оптоварување во преносна мрежа (MW) за последните пет години./ Ngarkesa maksimale vjetore në rrjetin e transmetimit (MW) për pesë vitet e fundit,

☐ опрема за управување и контрола на електроенергетскиот систем (технички opis со шематски приказ)/ Pajisje për menaxhim dhe kontroll të sistemit elektroenergjetik (përshkrim teknik me paraqitje skematike),

☐ систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електроенергетскиот систем заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот./ Sistemi dhe mjetet për komunikim me të gjithë subjektet e lidhura në sistemin elektroenergjetik për funksionim të sigurt dhe të mbrojtur, me përcaktim të pronarit,

☐ список и opis на функции на софтверот./ Listë dhe përshkrim të funksioneve të softuerit,

- ☐ табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на електрична енергија (локација, напонско ниво и друго),/ Tabelë përmbledhëse e pikave të pranimit dhe pikave të dorëzimit të energjisë elektrike (lokacioni, niveli i tensionit dhe të tjera),
- ☐ преглед на меѓународни организации во кои барателот на лиценца има обврска да учествува/Pasqyrë e organizatave ndërkombëtare në të cilat mbajtësi i licencës ka obligim të marrë pjesë,
- ☐ податоци за капацитетот на интерконективните далекуводи со преносните системи на соседните земји./ Të dhëna për kapacitetin e linjave të interkoneksionit me sistemet e transmetimit të vendeve fqinje.

2.2.2 се пополнува само за пренос на природен гас

Plotësohet vetëm për transmetimin e gazit natyror

- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија,/ Fletë pronësie nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërive si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose mjetet themelore përmes të cilave ushtrohet veprimtaria ose fletë pronësie me kontratë të shënuar për qira dhe kontratën për qira, dhe/ose kontratë për shfrytëzim të tokës shtetërore dhe/ose ekspropriim, si dëshmi për të drejtën e shfrytëzimit të tokës dhe/ose mjeteve themelore përmes të cilave ushtrohet veprimtaria, ose dëshmi që është filluar procedura për regjistrimin e të drejtës së pronësisë dhe/ose regjistrimit në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut
- ☐ за нови системи или нови делови од системот одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба, согласно закон,/ Për sisteme të reja ose pjesë të reja të sistemit, leje për përdorim të objektit energjetik ose raport për kontroll teknik të kryer dhe vënien në përdorim, sipas ligjit
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,/ Struktura organizative e kërkuar me të dhëna për numrin, arsimin dhe aftësinë profesionale të personave që menaxhojnë me objektin energjetik dhe operojnë drejtpërdrejt me pajisjet dhe instalimet energjetike përmes të cilave ushtrohet veprimtaria
- ☐ географска локација на објектите (ГИС),/ Vendndodhja gjeografike e objekteve (GIS)
- ☐ основни karakteristika на преносната мрежа (должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок и друго на магистралните водови и разводните гранки)/ Karakteristikat bazë të rrjetit të transmetimit (gjatësia, diametri, trashësia e tubit, presioni dhe të dhëna të tjera për linjat kryesore dhe degët shpërndarëse)
- ☐ главна приемно - предавателна станица (со ситуација на објектот, основа на објектот со распоред на вградената основна опрема, со легенда)/ Stacioni kryesor marrës-dhënës (me planimetrinë e objektit, bazën e objektit me renditjen e pajisjeve bazë të instaluara, me legjendë)
- ☐ табеларен преглед на главните мерно регулациjsки станици со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго)/ Tabelë përmbledhëse e stacioneve kryesore matëse-rregulluese me të dhënat bazë të tyre (lokacioni, kapaciteti, presioni para dhe pas reduktimit, tipi, prodhuesi dhe të tjera)
- ☐ номинален преносен капацитет на магистралниот расовод во $\text{nm}^3/\text{година}$ /Kapaciteti nominal i transmetimit të gazsjellësit kryesor në nm^3/vit
- ☐ табеларен преглед на мерните регулациjsки станици кај потрошувачите приклучени на преносната мрежа, со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго)/ Tabelë përmbledhëse e stacioneve matëse-rregulluese të konsumatorët e lidhur në rrjetin e transmetimit, me të dhëna bazë (lokacioni, kapaciteti, presioni para dhe pas reduktimit, tipi, prodhuesi dhe të tjera)
- ☐ планирани технички загуби во системот ($\text{nm}^3/\text{година}$)/ Humbjet teknike të planifikuara në sistem (nm^3/vit)
- ☐ опрема за управување и контрола на системот за природен гас (технички опис со шематски приказ)/ Pajisje për menaxhim dhe kontroll të sistemit për gaz natyror (përshkrim teknik me paraqitje skematike)
- ☐ систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за пренос на природен гас заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот/Sistemi dhe mjetet për komunikim me të gjithë subjektet e lidhura në sistemin e transmetimit të gazit natyror për funksionim të sigurt dhe të mbrojtur, me përcaktim të pronarit
- ☐ табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на природен гас (локација, притисок и друго)/ Tabelë përmbledhëse e pikave të pranimit dhe pikave të dorëzimit të gazit natyror (lokacioni, presioni dhe të tjera)
- ☐ опис и организација на контрола, одржување и отчитување на мерните уреди поставени на системот за пренос на природен гас/Përshkrimi dhe organizimi i kontrollit, mirëmbajtjes dhe leximit të pajisjeve matëse të vendosura në sistemin e transmetimit të gazit natyror

☐ податоци за капацитетот на интерконективните врски со гасоводните преносни системи на соседните земји./ Тè dhëna për kapacitetin e lidhjeve interkonektive me sistemet e transmetimit të gazsjellësve të vendeve fqinje

2.2.3 се пополнува само за производство на електрична енергија

Plotësohet vetëm për prodhimin e energjisë elektrike

☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое се врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето/Флетè pronësie nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërive si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën në të cilën kryhet veprimtaria, ose fletë pronësie me kontratë të shënuar për qira dhe vetë kontrata për qira, dhe/ose kontratë për shfrytëzim të tokës shtetërore dhe/ose експропријим, si dëshmi për të drejtën e shfrytëzimit të tokës

☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон./ Leje ndërtimi ose leje për rindërtim, ose leje për ndërtim shtesë apo mbindërtim, ose vendim për realizimin e ndërtimit, përkatësisht vendosjen e pajisjeve në rastet kur ndërtimi i објектит нук kërkon leje ndërtimi, të lëshuara nga органи kompetent sipas ligjit

☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон//Autorizim për ndërtimin e objekteve energjetike të lëshuara nga органи kompetent dhe të publikuara në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sipas Ligjit

☐ договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон/ Marrëveshje për koncesion ose partneritet publiko-privat nëse veprimtaria kryhet me përdorim të pasurive natyrore, përkatësisht dëshmi për të drejtën e shfrytëzimit të pasurive natyrore në përputhje me ligjin

☐ водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за ХЕЦ и МХЕЦ)/ Leje ujore ose përqim për përdorimin e ujit nga Ministria për Mjedis Jetësor dhe Planifikim Hapësinor (për HEC dhe MHEC)

☐ основен, изведен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти/ Projekt bazë, projekt zbatues dhe projekt i gjendjes së realizuar ose projekt për ndryshim/dizajnim të ri (për fazat përkatëse në varësi të llojit të објектит energjetik), i përgatitur nga inxhinierë të autorizuar për atë lloj projekti

☐ решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/ Vendim për vënien në funksion të pajisjeve teknike, i lëshuar nga Inspektorati Shtetëror për Energjetikë, Miniera dhe Lëndë të Para Minerale

☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/ Leje për përdorimin e објектит energjetik ose raport për kontroll teknik të kryer dhe vënien në funksion sipas ligjit

☐ документ за монтажа на мерна опрема/ Dokument për montimin e pajisjeve matëse

☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа/ Vendim për miratim për lidhje në rrjetin shpërndarës

☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/ Struktura organizative e parashtruesit me të dhëna për numrin, arsimin dhe aftësinë profesionale të personave që menaxhojnë me објектин energjetik dhe operojnë drejtpërdrejt me pajisjet dhe instalimet energjetike përmes të cilave kryhet veprimtaria

2.2.3.1 се пополнува само за производство на електрична енергија од ХЕЦ

Plotësohet vetëm për prodhimin e energjisë elektrike nga HEC

☐ назив на ХЕЦ/Emërtimi i HEC-it

☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ Skemë njepolare (pajisje primare) me legjendë

☐ податоци за опрема/ Të dhëna për pajisjet:

- производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски

центар./ Njësi prodhuese (agregate): numri i njërive prodhuese (agregate), viti i vënies në punë të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, gatishmëria për funksionim me rregullim automatik (po/jo) dhe gatishmëria për menaxhim nga qendra dispečerike

- турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината./ Turbinë: tipi, prodhuesi dhe të dhëna nominale për turbinën
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот./ Gjenerator: tipi, prodhuesi dhe të dhëna nominale për gjeneratorin
- блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот/ Transformator blok: tipi, prodhuesi dhe të dhëna nominale për transformatorin

☐ опис на складиштето со наведување на податоци: /Përshkrim i magazinës me përfshirje të të dhënave:

- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век/ Тë dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të funksionimit dhe jetëgjatësia e vlerësuar
- податоци за складиштето: број на уреди за складирање (батерија), тип и производител на уредите за складирање (батерија), номинална моќност, максимална струја на полнење и празнење, излезна моќност, број на циклус, време на полнење и празнење/ Тë dhëna për depozitën: numri i pajisjeve për ruajtje (bateri), tipi dhe prodhuesi i pajisjeve për ruajtje (bateri), fuqia nominale, rryma maksimale e mbushjes dhe shkarkimit, fuqia dalëse, numri i cikleve, koha e mbushjes dhe shkarkimit
- технички спецификации/ Specifikime teknike

2.2.3.2 се пополнува само за производство на електрична енергија од ТЕЦ

Plotësohet vetëm për prodhimin e energjisë elektrike nga TEC

☐ назив на ТЕЦ/ Emërtimi i TEC-it

☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ Skemë njepolare (pajisje primare) me legjendë

☐ податоци за опрема: / Тë dhëna për pajisjet:

- производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа./ Njësi prodhuese (bloqe): numri i njërive prodhuese (bloqe), viti i vënies në punë të blokut, jetëgjatësia e vlerësuar e blokut, lëndë djegëse bazë, konsumi specifik i lëndës djegëse (GJ/MWh), gatishmëria për funksion me rregullim automatik (po/jo) dhe lokacioni i matjes së energjisë elektrike për dorëzimin në rrjet
- парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво./ Kazan me avull: tipi dhe prodhuesi i kazanit me avull dhe konsumi i lëndës djegëse
- парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пара (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор./ Turbinë me avull: tipi dhe prodhuesi i turbinës me avull, fuqia nominale (MW), numri i rrotullimeve (rot/min), presioni i avullit (MPa), numri i tërheqjeve, presioni i kondensimit (MPa) dhe mënyra e lidhjes me gjeneratorin
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот./ Gjenerator: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin
- блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот/ Transformator blok: tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale për transformatorin

2.2.3.3 се пополнува само за производство од МХЕЦ

Plotësohet vetëm për prodhimin nga MHEC (Mini Hidrocentralet)

☐ назив на МХЕЦ/ Emërtimi i MHEC-it

☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ Skemë njepolare (pajisje primare) me legjendë

☐ податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип, производител и номинални податоци за генераторот, тип, производител и номинални податоци за трансформаторот/ Тë dhëna për pajisjet: numri i njërive prodhuese (agregate), viti i vënies në punë të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale për turbinën, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin, tipi, prodhuesi dhe të dhënat nominale për transformatorin

☐ опис на складиштето со наведување на податоци: / Përshkrim i magazinës me të dhëna si më poshtë:

- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век/ë dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të funksionimit dhe jetëgjatësia e vlerësuar

- податоци за складиштето: број на уреди за складирање (батерија), тип и производител на уредите за складирање (батерија), номинална моќност, максимална струја на полнење и празнење, излезна моќност, број на циклус, време на полнење и празнење/ Тë dhëna për magazinës: numri i pajisjeve për ruajtje (bateri), tipi dhe prodhuesi i pajisjeve për ruajtje (bateri), fuqia nominale, rryma maksimale e mbushjes dhe shkarkimit, fuqia dalëse, numri i cikleve, koha e mbushjes dhe shkarkimit
- технички спецификации/ Specifikime teknike

2.2.3.4 се пополнува само за производство од БЕЦ

Plotësohet vetëm për prodhimin nga VEC (Centrale me erë)

☐ назив на БЕЦ/ Emërtimi i VEC-it

☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години/ Тë dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të funksionimit, numri i njësisë prodhuese dhe fuqia nominale (MW), rritja e kapacitetit dhe numri i njësisë prodhuese dhe fuqia nominale (MW), sipas viteve

☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор/ Тë dhëna për pajisjet: numri i njësisë prodhuese, viti i vënies në funksion të njësisë prodhuese, jetëgjatësia e vlerësuar e njësisë prodhuese, tipi dhe prodhuesi i turbinës, fuqia nominale e turbinës, lartësia e kullës përkatësisht shtyllës, diametri i rotorit, numri i fletëve, sipërfaqja që zënë fletët, tipi dhe prodhuesi i gjeneratorit, fuqia nominale e gjeneratorit dhe tensioni nominal i gjeneratorit

☐ очекувано производство на електрична енергија/ Prodhimi i pritshëm i energjisë elektrike

☐ опис на складиштето со наведување на податоци: / Përshkrim i magazinës me të dhëna si më poshtë:

- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век/ Тë dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të funksionimit dhe jetëgjatësia e vlerësuar
- податоци за складиштето: број на уреди за складирање (батерија), тип и производител на уредите за складирање (батерија), номинална моќност, максимална струја на полнење и празнење, излезна моќност, број на циклус, време на полнење и празнење/ Тë dhëna për depozitën: numri i pajisjeve për ruajtje (bateri), tipi dhe prodhuesi i pajisjeve për ruajtje (bateri), fuqia nominale, rryma maksimale e mbushjes dhe shkarkimit, fuqia dalëse, numri i cikleve, koha e mbushjes dhe shkarkimit
- технички спецификации/ Specifikime teknike

2.2.3.5 се пополнува само за производство од ФЕЦ

Plotësohet vetëm për prodhimin nga FEC (Centrale Fotovoltaike)

☐ назив на ФЕЦ/ Emërtimi i FEC-it

☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ/ Тë dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të funksionimit dhe jetëgjatësia e vlerësuar e FEC-it

☐ податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели и тип, производител и номинални податоци на инвертор/ Тë dhëna për pajisjet: numri i paneleve fotovoltaike, tipi, prodhuesi dhe të dhëna nominale të paneleve fotovoltaike si dhe tipi, prodhuesi dhe të dhëna nominale të inverterit

☐ годишно сончево зрачење на таа локација/ Rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion

☐ очекувано производство на електрична енергија/ Prodhimi i pritshëm i energjisë elektrike

☐ опис на складиштето со наведување на податоци: / Përshkrim i magazinës me të dhëna si më poshtë:

- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век/ Тë dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të funksionimit dhe jetëgjatësia e vlerësuar
- податоци за складиштето: број на уреди за складирање (батерија), тип и производител на уредите за складирање (батерија), номинална моќност, максимална струја на полнење и празнење, излезна моќност, број на циклус, време на полнење и празнење/ Тë dhëna për depozitën: numri i pajisjeve për ruajtje (bateri), tipi dhe prodhuesi i pajisjeve për ruajtje (bateri), fuqia nominale, rryma maksimale e mbushjes dhe shkarkimit, fuqia dalëse, numri i cikleve, koha e mbushjes dhe shkarkimit
- технички спецификации/ Specifikime teknike

2.2.3.6 се пополнува само за производство од термоелектроцентрала на биомаса

Plotësohet vetëm për prodhimin nga termocentral me biomasë

- ☐ назив на термоелектроцентрала на биомаса/ Emërtimi i termocentralit me biomasë
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ Skemë njepolare (pajisje primare) me legjendë
- ☐ технолошка шема на термоелектроцентрала на биомаса/ Skemë teknologjike e termocentralit me biomasë
- ☐ податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес/ Të dhëna për magazinimin dhe furnizimin me lëndë djegëse energjetike dhe lëngje të tjera që përdoren në procesin teknologjik
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/ Të dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të funksionimit, numri i njësive prodhuese, fuqia nominale e termocentralit, fuqia e disponueshme e termocentralit, fuqia maksimale e termocentralit, sasia e planifikuar e energjisë elektrike e dorëzuar në prag të termocentralit, konsumi vetjak, lënda djegëse bazë dhe konsumi specifik i lëndës djegëse
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот/ Të dhëna për pajisjet: numri i njësive prodhuese, viti i vënies në punë të njësive prodhuese, jetëgjatësia e vlerësuar e njësive prodhuese, tipi dhe prodhuesi dhe të dhëna nominale për turbinën, tipi dhe prodhuesi dhe të dhëna nominale për gjeneratorin dhe tipi, prodhuesi dhe të dhëna nominale për transformatorin
- ☐ податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка/ Të dhëna për pajisjet bazë për konsum të brendshëm (vetanak)

2.2.3.7 се пополнува само за производство од термоелектроцентрала на биогаз

Plotësohet vetëm për prodhimin nga termocentral me biogaz

- ☐ назив на термоелектроцентрала на биогаз/Emërtimi i termocentralit me biogaz
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда/ Skemë njepolare (pajisje primare) me legjendë
- ☐ технолошка шема на термоелектроцентрала на биогаз/ Skemë teknologjike e termocentralit me biogaz
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво/ Të dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të funksionimit, numri i njësive prodhuese, fuqia nominale e termocentralit, fuqia e disponueshme e termocentralit, fuqia maksimale e termocentralit, sasia e planifikuar e energjisë elektrike e dorëzuar në prag të termocentralit, konsumi vetjak, lënda djegëse bazë dhe konsumi specifik i lëndës djegëse
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот/ Të dhëna për pajisjet: numri i njësive prodhuese, viti i vënies në punë të njësive prodhuese, jetëgjatësia e vlerësuar e njësive prodhuese, tipi dhe prodhuesi dhe të dhëna nominale për motorin, tipi dhe prodhuesi dhe të dhëna nominale për gjeneratorin, si dhe tipi dhe prodhuesi dhe të dhëna nominale për transformatorin

2.2.4 се пополнува само за регулирано производство на топлинска енергија и производство на топлинска енергија

Plotësohet vetëm për prodhimin e rregulluar të energjisë termike dhe prodhimin e energjisë termike

- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста/Fletë pronësie nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërive si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose mjetet themelore përmes të cilave kryhet veprimtaria, ose fletë pronësie

me kontratë të shënuar për qira dhe vetë kontrata për qira, dhe/ose kontratë për shfrytëzim të tokës shtetërore dhe/ose eksproprijim si dëshmi për të drejtën e shfrytëzimit të tokës dhe/ose mjeteve themelore përmes të cilave kryhet veprimtaria

☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон/ Leje ndërtimi ose leje për rikonstruksion, ose leje për ndërtim shtesë apo mbindërtim, ose vendim për realizimin e ndërtimit, përkatësisht vendosjen e pajisjes në rast se për ndërtimin e објектит невојитет leje ndërtimi, të lëshuara nga органи kompetent sipas ligjit

☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Законот за енергетика/ Авторизим për ndërtimin e објектеве енергетике i lëshuar nga органи kompetent dhe i publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sipas Ligjit për Energjetikë

☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти/ Projekt bazë, projekt zbatues dhe projekt i gjendjes së realizuar ose projekt për ndryshim/adaptim (për fazat përkatëse në varësi të llojit të објектит енергетик), i përgatitur nga inxhinierë të autorizuar për atë lloj projekti

☐ решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/ Vendim për vënien në funksion të pajisjeve teknike, i lëshuar nga Inspektorati Shtetëror për Energjetikë, Miniera dhe Lëndë të Para Minerale

☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/Leje për përdorimin e објектит енергетик ose raport për kontroll teknik të kryer dhe vënien në funksion sipas ligjit

☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководаат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/Struktura organizative e kërkuesit me të dhëna për numrin, arsimin dhe aftësinë profesionale të personave që menaxhojnë me објектин енергетик dhe që operojnë drejtpërdrejt me pajisjet dhe instalimet енергетике përmes të cilave kryhet veprimtaria

☐ географска локација на објектите (ГИС)/ Vendndodhja gjeografike e објектеве (GIS)

☐ инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечна инсталирана моќност по котел/ Fuqia e instaluar e ngrohtores (MW), me fuqi të instaluar individualisht për çdo kaldajë

☐ планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана/ Sasitë vjetore të planifikuara të energjisë së prodhuar (MWh/vit) për çdo ngrohore

☐ локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа/ Lokacioni i pikave të dorëzimit të energjisë termike në rrjetin shpërndarës

☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа/ Vendim për miratim për lidhje në rrjetin shpërndarës

2.2.5 се пополнува само за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија

Plotësohet vetëm për prodhimin e kombinuar të energjisë elektrike dhe termike

☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста/ Fletë pronësie nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërive si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën dhe/ose mjetet themelore përmes të cilave ushtrohet veprimtaria, ose fletë pronësie me kontratë të shënuar për qira dhe vetë kontrata për qira, dhe/ose kontratë për shfrytëzim të tokës shtetërore dhe/ose eksproprijim si dëshmi për të drejtën e shfrytëzimit të tokës dhe/ose mjeteve themelore përmes të cilave ushtrohet veprimtaria

☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон/ Leje për ndërtim, leje për rikonstruksion, leje për ndërtim shtesë apo mbindërtim, ose vendim për realizimin e ndërtimit përkatësisht vendosjen e pajisjes, nëse për ndërtimin e објектит невојитет leje ndërtimi, të lëshuara nga органи kompetent sipas ligjit


☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно закон/ Авторизим për ndërtimin e објектеве енергетике i lëshuar nga органи kompetent dhe i publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me ligjin

- ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти/ Projekt bazë, projekt zbatues dhe projekt i gjendjes së realizuar ose projekt për ndryshim/adaptim (për fazat përkatëse në varësi të llojit të објектит енергетик), i përgatitur nga inxhinierë të autorizuar për atë lloj projekt
- ☐ решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/ Vendim për vënien në funksion të pajisjeve teknike, i lëshuar nga Inspektorati Shtetëror për Energjetikë, Miniera dhe Lëndë të Para Minerale
- ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/ Leje për përdorimin e објектит енергетик ose raport për kontroll teknik të kryer dhe vënien në funksion sipas ligjit
- ☐ документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија/ Dokument për montimin e pajisjeve matëse për energji elektrike
- ☐ решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа/ Vendim për miratim për lidhje në rrjetin e transmetimit ose rrjetin shpërndarës të energjisë elektrike
- ☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија/ Vendim për miratim për lidhje në rrjetin shpërndarës të energjisë termike
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста/ Struktura organizative e kërkuesit me të dhëna për numrin, arsimin dhe aftësinë profesionale të personave që menaxhojnë me објектин енергетик dhe që operojnë drejtpërdrejt me pajisjet dhe instalimet energjetike përmes të cilave kryhet veprimtaria
- ☐ географска локација на објектите (ГИС)/ Vendndodhja gjeografike e objekteve (GIS)
- ☐ основни технички карактеристики на комбинираната постројка/ Karakteristikat teknike bazë të impiantit të kombinuar
- ☐ еднополна струјна шема/ Skemë njëpolare
- ☐ планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година)/ Sasitë vjetore të planifikuara të energjisë së prodhuar (MWh/vit)
- ☐ локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија/ Lokacioni i pajisjeve matëse me karakteristikat e tyre për energji elektrike
- ☐ локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната/ Lokacioni i pikave të dorëzimit të energjisë elektrike dhe pikave të shpërndarjes së energjisë termike në rrjetin shpërndarës

2.2.6 се пополнува само за складирање на електрична енергија/ Plotësohet vetëm për depozitimin e energjisë elektrike

- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста/ Fletë pronësie nga Agjencia për Kadashtër të Patundshmërive si dëshmi për të drejtën e pronësisë mbi tokën ku ushtrohet veprimtaria, ose fletë pronësie me kontratë të shënuar për qira dhe vetë kontrata për qira, dhe/ose kontratë për shfrytëzim të tokës shtetërore dhe/ose eksproprijim si dëshmi për të drejtën e shfrytëzimit të tokës ku ushtrohet veprimtaria
- ☐ основен проект (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти/ Projekt bazë (për fazat përkatëse në varësi të llojit të објектит енергетик), i përgatitur nga inxhinierë të autorizuar për atë lloj projekt
- ☐ решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа/ Vendim për miratim për lidhje në rrjetin e transmetimit ose shpërndarjes së energjisë elektrike
- ☐ документ за монтажа на мерна опрема/ Dokument për montimin e pajisjeve matëse
- ☐ решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/ Vendim për vënien në përdorim të pajisjeve teknike, i lëshuar nga Inspektorati Shtetëror për Energjetikë, Miniera dhe Lëndë të Para Minerale
- ☐ одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон/Leje për përdorimin e објектит енергетик ose raport për kontroll teknik të kryer dhe vënien në përdorim sipas ligjit
- ☐ опис на складиштето со наведување на податоци: /Përshkrim i magazinës me të dhëna si më poshtë:

- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век/Të dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të funksionimit dhe jetëgjatësia e vlerësuar - податоци за складиштето: број на уреди за складирање (батерија), тип и производител на уредите за складирање (батерија), номинална моќност, максимална струја на полнење и празнење, излезна моќност, број на циклус, време на полнење и празнење/Të dhëna për depozitën: numri i pajisjeve për ruajtje (bateri), tipi dhe prodhuesi i pajisjeve për ruajtje (bateri), fuqia nominale, rryma maksimale e mbushjes dhe shkarkimit, fuqia dalëse, numri i cikleve, koha e mbushjes dhe shkarkimit - технички спецификации/Specifikime teknike		
НАПОМЕНА/VËREJTJE * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/ потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/ Dokumenti i lëshuar në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe dorëzuar në formë elektronike, konsiderohet origjinal. * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за менување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка / Mbatësi i licencës për ushtrimin e veprimtarisë energjetike, i cili ka dorëzuar tashmë dokumentacion pranë Komisionit Rregullator për Energjetikë, dhe afati i vlefshmërisë së tij nuk ka skaduar, në procedurën për ndryshimin e licencës mund të referohet në këtë dokumentacion me shënim. * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста/ Data e vlefshmërisë së licencës nuk mund të jetë më e gjatë se data e vlefshmërisë së kontratës së qirasë ose përdorimit të mjeteve bazë përmes të cilave kryhet veprimtaria. * техничката и дополнителната документација што се доставува во постапката се однесува само на капацитетот за кој се менува лиценцата/ Dokumentacioni teknik dhe shtesë që dorëzohet në procedurë i referohet vetëm kapacitetit për të cilin po ndryshohet licenca.		
ЗАБЕЛЕШКА/VËREJTJE _____ _____		
Датум/ Data:	М.П / V.V	Овластено лице / I autorizuar (потпис) / (nënshkrimi)

 Регулаторна комисија за енергетика и, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија Komisioni Rregulator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut	БАРАЊЕ ЗА ПРЕНОС НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА KËRKESË PËR BARTJEN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE	 Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi për kontakt, i caktuar nga parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregulator të Energjetikës	
3. Евидентен број на лиценцата која се пренесува/Numri evidentues i licencës që transmetohet		
4. Енергетска дејност за која што е издадена лиценцата која се пренесува/Veprimtaria energjetike për të cilën jepet licenca e transmetimit ☐ пренос на електрична енергија/bartje e energjisë elektrike ☐ организирање и управување со пазарот на електрична енергија/organizim dhe menaxhim me tregun e energjisë elektrike ☐ дистрибуција на електрична енергија/shpërndarje të energjisë elektrike ☐ пренос на природен гас/bartje e gazit natyror ☐ организирање и управување со пазарот на природен гас/organizim dhe menaxhim me tregun e gazit natyror ☐ дистрибуција на природен гас/ shpërndarje të gazit natyror ☐ регулирано производство на топлинска енергија/prodhim i rregulluar i gazit natyror ☐ дистрибуција на топлинска енергија/shpërndarje të gazit natyror ☐ снабдување со топлинска енергија/furnizim me energji termike ☐ производство на електрична енергија/prodhim me energji elektrike	☐ снабдување со електрична енергија/furnizim me energji elektrike ☐ трговија со електрична енергија/tregti me energji elektrike ☐ снабдување со природен гас/furnizim me gaz natyror ☐ трговија со природен гас/tregti me gaz natyror ☐ производство на топлинска енергија/prodhim i energjisë termike ☐ преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати/përpunim i naftës së papërpunuar dhe prodhim i derivateve të naftës ☐ производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива/prodhim i derivateve të destinuar për transport me përzjerje të derivateve të naftës dhe biokarburante ☐ транспорт на сурова нафта преку нафтовод/transport i naftës së papërpunuar nëpërmjet tubave të naftës ☐ транспорт на нафтени деривати преку продуктовод/transport i derivateve të naftës nëpërmjet produktsjellësit ☐ трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт/tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, me biokarburante dhe karburante për transport	

	☐ складирање на електрична енергија/уајтја е енергисје електрике
--	---

5. Ако друштвото на кое се пренесува лиценцата учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството/ Në rast se shoqëria merr pjesë me aksione në shoqëri të tjera, të shënohen shoqëritë dhe pjesëmarrja:

6. Основ за пренос на лиценца (означете кој основ е исполнет за пренос на лиценцата)/Baza për transmetim të licencës (shënoni bazën që është përmbushur për transmetimin e licencës)

☐ енергетската дејност за која е издадена лиценцата се врши врз основа на концесија за користење на природно добро или врз основа на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за изградба на енергетски објект каде концедентот во согласност со овој закон или други закони донел одлука за пренесување на концесиските права/ veprimtaria energjetike për të cilën është lëshuar licenca realizohet mbi bazën e një koncesioni për shfrytëzimin e një të mire natyrore ose mbi bazën e një marrëveshjeje për vendosjen e partneritetit publik-privat për ndërtimin e një objekti energjetik, ku koncedenti, në përputhje me këtë ligj ose ligje të tjera, ka marrë vendim për transferimin e të drejtave koncesionare

☐ постројката за производство на електрична или топлинска енергија е во состав на не енергетски објект и истата не може да биде одвоена од него, а не енергетскиот објект го променил сопственикот/impianti për prodhimin e energjisë elektrike ose termike është pjesë përbërëse e një objekti joenergjetik dhe nuk mund të ndahet prej tij, ndërsa objekti joenergjetik ka ndërruar pronar

☐ кога носителот на лиценцата изврши пренос на сопственоста на електроцентралата за производство на електрична енергија од обновливи извори за чиешто работење е издадена лиценцата врз друго лице коешто ги исполнува условите за издавање на лиценцата/Kur bartësi i licencës e ushtron transferimin e pronësisë së centralit elektrik për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme, për të cilën është dhënë licenca, tek një person tjetër që plotëson kushtet për dhënie të licencës.

☐ се формира ново друштво при спроведување на постапка за правно раздвојување на вертикално интегрирано друштво во согласност со Законот за енергетика, или/ Formohet një shoqëri e re gjatë zbatimit të procedurës për ndarjen ligjore të një shoqërie të integruar vertikalisht, në përputhje me Ligjin për Energjitikë, ose

☐ отворена е стечајна постапка со реорганизација која се спроведува според одобрен план за реорганизација на вршителот на дејноста, на кој му е издадена лиценца/ Është hapur procedurë falimentuese me riorganizim, e cila zbatohet sipas planit të miratuar të riorganizimit për operatorin e veprimtarisë, të cilit i është dhënë licenca.

7. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)

Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që i dërgoni në shtojcë të kërkesës)

☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ dëshmi për kompensim financiar të paguar në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë në denarë sipas kursit mesatar të BPRMV-së.

☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП/ Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara

☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦП на РСМ/ Informacion për gjendjen ekonomiko-financiare të parashtruesit nga RQ i RMV-së

☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација (Прилог 3)/ Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar (Shtojca 3)

☐ овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации (Прилог 7)/ Autorizim për dorëzimin e të dhënave dhe deklaratë për vërtetësinë e të dhënave dhe informacioneve të dorëzuara (shtojca 7)

☐ тековна состојба издадена од ЦП на РСМ/ Gjendje aktuale e dhënë nga RQ i RMV-së.

☐ историјат со промени издаден од ЦП на РСМ/ Historiku me ndryshime i lëshuar nga RQ i RMV-së

☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦП на РСМ/ vërtetim se ndaj parashtruesit nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së

☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦП на РСМ/ vërtetim se ndaj kërkuessit nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së

☐ потврда од ЦП на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ vërtetim nga RQ i RMV-së ose dëshmi nga Gjykata Themelore që ndaj parashtruesit nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës

☐ потврда од ЦП на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ vërtetim nga RQ i RMV-së ose dëshmi nga Gjykata Themelore që ndaj personit/personave të autorizuar të parashtruesit nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës

☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ informacion nga RQ i RMV-së ose dëshmi nga Gjykata Themelore që ndaj parashtruesit nuk është dhënë vendim për vepër penale në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ☐ друга потребна документација и податоци, како доказ за исполнување на условот за пренос/ dokumentacion dhe të dhëna të tjera të nevojshme, si dëshmi për përmbushjen e kushtit për transmetim		
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето//dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes aktuale e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/ dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si original * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за менување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/ bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, që tashmë ka parashtruar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacion të cilit nuk i ka kaluar kohëzgjatja, në procedurën e ndryshimit të licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста/ Data e vlefshmërisë së licencës nuk mund të jetë më e gjatë se data e vlefshmërisë së kontratës së qirasë ose përdorimit të mjeteve bazë përmes të cilave ushtrohet veprimtaria		
ЗАБЕЛЕШКА/ВЌРЕЈТЈЕ _____ _____ _____		
Датум/Data: 	M.P/V.V	Овластено лице/personi i autorizuar (потпис)/(nënshkrimi)

 Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА KËRKESË PËR DHËNIEN/VAZHDIMIN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE RUAJTJA E ENERGISË ELEKTRIKE		 Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Адреса за електронска пошта: Adresa e postës elektronike 2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi i kontaktit i caktuar nga Parashtruesi: Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Адреса за електронска пошта: Adresa e postës elektronike	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës		
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца Periodha kohore për të cilën kërkohet dhënia/vazhdimi i licencës	години/vite		
4. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)/ Numri evidentues i licencës (plotësohet vetëm gjatë dorëzimit të kërkesës për vazhdim			
5. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)/ Dokumentacioni i nevojshëm (shënoni dokumentet që dorëzohen si shtojcë të kërkesës) ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ Dëshmi për kompensimin e paguar në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari sipas kursit të mesëm të BPRMV-së ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦП на РСМ/ Informacione për gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit, e dhënë nga RQ i RMV-së ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП// Vërtetim nga DHP për tatimet dhe kontributet e paguara ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација (Прилог 3)/ Deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të dërguar (Shtojca 3) ☐ овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации (Прилог 7)/ Autorizimi për dërgimin e të dhënave dhe deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e informacioneve të dërguara (Shtojca 7) ☐ тековна состојба издадена од ЦП на РСМ/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së ☐ историјат со промени издаден од ЦП на РСМ/ Historiku i ndryshimeve, i dhënë nga RQ i RMV-së			

- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ/ Вртетими që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë falimentimi nga RQ i RMV-së
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ/ Вртетими që mbi parashtruesin nuk është hapur procedurë likuidimi nga RQ i RMV-së
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Вртетими nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Вртетими nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër të autorizuarit/ve nga parashtruesi, nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës
- ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија/ Informacione nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër parashtruesit nuk është shqiptuar vendim për vepër penale të kryer në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut
- ☐ одобрение за градење или решение за изведуваче на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон/Leje ndërtimi ose vendim për realizimin e ndërtimit, përkatësisht vendosjen e pajisjeve në rastet kur për ndërtimin e објектит не kërkohet leje ndërtimi, të lëshuara nga organi kompetent sipas ligjit.
- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста/Fleta/fletët e pronësisë nga Agjencia për Kadastrë të Patundshëmive si dëshmi e të drejtës së pronësisë mbi tokën ku ushtrohet veprimtaria, ose fletë pronësie nga Agjencia për Kadastrë të Patundshëmive me shënimin e kontratës së qirasë dhe kontratën e qirasë, dhe/ose kontratë për përdorimin e tokës shtetërore dhe/ose eksproprijim, si dëshmi e të drejtës së përdorimit ku ushtrohet veprimtaria.
- ☐ основен проект (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти/ Projekti bazë (për fazat përkatëse, në varësi të llojit të објектит energjetik), i hartuar nga inxhinierë të autorizuar për këtë lloj projekti.
- ☐ решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа/ Vendimi për miratimin e lidhjes me rrjetin e transmetimit ose shpërndarjes së energjisë elektrike
- ☐ документ за монтажа на мерна опрема/ Dokument për montimin e pajisjeve matëse
- ☐ решение за ставање во употреба на техничката опрема, издадено од Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини/ Vendimi për vënien në përdorim të pajisjeve teknike, i lëshuar nga Inspektorati Shtetëror për Energjetikë, Miniera dhe Burime Minerale
- ☐ одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- ☐ опис на складиштето со наведување на податоци/ Përshkrimi i magazinës me tregues të të dhënave:
- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век/ Të dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës dhe jetëgjatësia e vlerësuar
 - податоци за складиштето: број на уреди за складирање (батерија), тип и производител на уредите за складирање (батерија), номинална моќност, максимална струја на полнење и празнење, излезна моќност, број на циклус, време на полнење и празнење/ Të dhënat e magazinës: numri i pajisjeve të ruajtjes (bateri), tipi dhe prodhuesi i pajisjeve të ruajtjes (bateri), fuqia nominale, rryma maksimale e karikimit dhe shkarkimit, fuqia dalëse, numri i cikleve, koha e karikimit dhe shkarkimit.
 - технички спецификации/ Specifikimet teknike

НАПОМЕНА/ВЕРЕЈТЈЕ:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето/Dokumentacioni i nevojshëm nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Hyrave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrës së Patundshëmive nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, me përjashtim të gjendjes rrjedhës jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал/Dokumenti i dhënë në formë elektronike, i nënshkruar me nënshkrim elektronik dhe i dërguar në formë elektronike, do të konsiderohet si original


- * барател на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка/parashtruesi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, që tashmë ka parashtruar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacion të cilit nuk i ka kaluar kohëzgjatja, në procedurën e lëshimit/vazhdimit të licencës mund të thirret në këtë dokumentacion me vërejtje
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или концесијата/јавно приватно партнерство/ Afati i licencës nuk mund të jetë më i gjatë se afati i kontratës së qiramarrjes ose të përdorimit të tokës ose koncesioni/partneriteti publik-privat
- * во постапката за продолжување на лиценца не се доставува повторно документацијата чие времетраење не е изминато/ Në procedurën për vazhdimin e licencës, dokumentacioni, afati i të cilit nuk ka skaduar, nuk dorëzohet përsëri.
- * ако во постапката за издавање/продолжување на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија утврди потреба, може да побара дополнителна документација и податоци за барателот, опремата и енергетскиот објект за вршење на дејноста/ Nëse në procedurën për lëshimin/vazhdimin e licencës, Komisioni Rregullator për Energjetikë, Shërbime Ujore dhe Shërbime për Menaxhimin e Mbetjeve Komunale të Republikës së Maqedonisë së Veriut konstaton nevojën, mund të kërkojë dokumentacion dhe të dhëna shtesë për kërkuesin, pajisjet dhe objektin energjetik për ushtrimin e veprimtarisë

ЗАБЕЛЕШКА/ВЌРЕЈТЈЕ

Датум/Data:

М.П/В.В

Овластено лице/I autorizuari
(потпис)/(nënshkrimi)

 Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut	ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАСТАНАТИ ПРОМЕНИ КАЈ НОСИТЕЛ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ NJOFTIM PËR NDRYSHIME TË REALIZUARA PËR BARTËSIN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE		 Република Северна Македонија Republika e Maqedonisë së Veriut
1. Податоци за Барателот: Të dhënat e parashtruesit: Назив: Emri: Седиште: Selia: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike 2. Лице за контакт определено од Барателот: Personi i kontaktit i caktuar nga Parashtruesi Име и презиме: Emri dhe mbiemri: Телефон: Telefoni: Е-пошта (e-mail): Posta elektronike	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës		
3. Енергетска дејност за која е издадена лиценцата Veprimtaria energjetike për të cilën është dhënë licenca ☐ пренос на електрична енергија/bartje e energjisë elektrike ☐ организирање и управување со пазарот на електрична енергија/Organizimi dhe menaxhimi i tregut të energjisë elektrike ☐ дистрибуција на електрична енергија/ shpërndarje të energjisë elektrike ☐ пренос на природен гас/ bartje e gazit natyror/ ☐ организирање и управување со пазарот на природен гас/ Organizimi dhe menaxhimi i tregut të gazit natyror ☐ дистрибуција на природен гас/ shpërndarje të gazit natyror ☐ регулирано производство на топлинска енергија/ prodhim i rregulluar i energjisë termike ☐ дистрибуција на топлинска енергија/ shpërndarje të energjisë termike ☐ снабдување со топлинска енергија/ furnizim me energji termike ☐ производство на електрична енергија/ prodhim i energjisë elektrike ☐ снабдување со електрична енергија/ furnizim me energji elektrike ☐ трговија со електрична енергија/ tregti me energji elektrike ☐ снабдување со природен гас/ furnizim me gaz natyror ☐ трговија со природен гас/ tregti me gaz natyror ☐ производство на топлинска енергија/ prodhim i energjisë termike ☐ преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати/ përpunim i naftës së papërpunuar dhe prodhim i derivative të naftës ☐ производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива/ Prodhimi i karburanteve të destinuara për transport përmes përzierjes së derivateve të naftës dhe biokarburanteve			

☐ транспорт на сурова нафта преку нафтовод/ Transporti i naftës së papërpunuar nëpërmjet tubacionit të naftës ☐ транспорт на нафтени деривати преку продуктовод/ Transporti i derivateve të naftës nëpërmjet tubacionit të produkteve ☐ трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт/ Tregti me shumicë të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport ☐ складирање на електрична енергија/ ruajtje e energjisë elektrike		
4. Евидентен број на лиценца/Numri evidentues i licencës		
1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА НАЗИВ, ФОРМА ИЛИ СЕДИШТЕ NJOFTIM PËR NDRYSHIM TË EMRIT, FORMËS OSE SELISË		
☐ тековна состојба издадена од ЦР на PCM/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së ☐ решение за упис на промена или историјат со промени издаден од ЦР на PCM/ Aktvendim për regjistrim të ndryshimit ose historik me ndryshime i dhënë nga RQ i RMV-së.		
2. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА ВО СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА NJOFTIM PËR NDRYSHIM NË STRUKTURËN PRONËSORE		
☐ тековна состојба издадена од ЦР на PCM/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së ☐ решение за упис на промена или историјат со промени издаден од ЦР на PCM/ Aktvendim për regjistrim të ndryshimit ose historik me ndryshime i dhënë nga RQ i RMV-së.		
3. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ NJOFTIM PËR NDRYSHIM TË PERSONIT TË AUTORIZUAR		
☐ тековна состојба издадена од ЦР на PCM/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së ☐ решение за упис на промена или историјат со промени издаден од ЦР на PCM/ Aktvendim për regjistrim të ndryshimit ose historik me ndryshime i dhënë nga RQ i RMV-së. ☐ потврда од ЦР на PCM или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност/ Vërtetim nga RQ i RMV-së ose nga Gjykata Themelore që kundër personit të autorizuar nuk është shqiptuar sanksioni kundërvajtës i ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës		
4. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА ВО ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ ОБЈЕКТ, КОИ НЕ ПРЕДИЗВИКУВААТ ПРОМЕНИ ВО МОЌНОСТА NJOFTIM PËR NDRYSHIM NË KARAKTERISTIKAT TEKNIKE TË OBJEKTIT ENERGJETIK, TË CILAT NUK SHKAKTOJNË NDRYSHIME NË FUQI		
☐ тековна состојба издадена од ЦР на PCM/ Gjendja rrjedhëse e dhënë nga RQ i RMV-së ☐ технички податоци за енергетскиот објект/ karakteristikat teknike për objektin energetik		
ЗАБЕЛЕШКА/VËREJTJE		
Датум/Data: М.П./V.V Овластено лице/autorizuar (потпис)/(nënshkrimi)		